

Службен весник

на Република Македонија

Број 216

15 декември 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4781. Одлука од Претседателот на Република Македонија	2	содржат свинско месо, како и нус-производи од свињи заради заштитата од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија ^(*)	6
4782. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност	2	4786. Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска ^(*)	19
4783. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	6	4787. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2016 година	24
4784. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	6	Огласен дел	1-88
4785. Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои			

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4781.**

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

ОДЛУКА**I**

На Сојузот на здруженија за техничка култура на Република Македонија – НАРОДНА ТЕХНИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

му се доделува признанието

**ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

по повод 70 години од основањето, а особено за постигнатите резултати во областа на науката, техниката и техничкото творештво, со што даде исклучителен придонес за збогатувањето, стимулирањето и промовирањето на техничката култура и за афирмација на Република Македонија во светот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1591/1
18 ноември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**4782.**

Врз основа на член 51 став (5) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Член 2

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност се поднесува на образец ДДВ-01 во А-4 формат во бела боја.

Формата и содржината на пријавата од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 166/10).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр.20-7126/3
7 декември 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**ПРИЈАВА**
за регистрација за данокот на додадена вредност**ДДВ-01**

ЕДБ / ЕМБГ

Назив /
Име и презиме

Седиште / Адреса

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием**ПРАВЕН ОСНОВ**☐

Доброволна регистрација

☐

Задолжителна регистрација

☐

Промена на податоци

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Претежна дејност

Шифра

Опис

Правна форма

Датум на почеток
на вршење на дејност

Вкупен промет

Остварен

Претпоставен

Износ

ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКАБрој на трансакциска
сметкаНазив и седиште на
деловна банка**ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА**

Потписник

ЕМБГ

Име и презиме

Адреса

е-Пошта

Својство

* управител / полномошник

Телефон

Сметководствено биро
/Сметководител

ЕДБ / ЕМБГ

Назив /

Име и презиме

Адреса

е-Пошта

Телефон

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ☐

Подносителот на пријавата е согласен неговите / нивните лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во Управата за јавни приходи.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-01

Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички и правни лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетчи или вршители на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделието, шумарството, издавањето на материјални и нематеријални добра на користење и др.). Пријавата за регистрација за ДДВ задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет изминатата календарска година го надминал износот од 1.000.000 денари, даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминал износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, како и обврзниците кои при отпочнување со вршење на стопанска дејност предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година ќе го надминат овој износ. Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за ДДВ, иако нивниот вкупен промет не надминува 1.000.000 денари. Пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во тековната година. Ако во текот на годината се надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари пријавата се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од петнаесет дена од почетокот од вршењето на дејноста. Пријавата за регистрација се доставува по пошта или лично до Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник или по електронски пат преку <http://etax.ujp.gov.mk>

При пополнување на пријавата, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се исказуваат во денари, без дени.

Во Пријавата ДДВ-01 задолжително се внесуваат податоците за подносителот:

- **Единствен даночен број (ЕДБ) / Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)** - Даночните обврзници-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетчи, трговци поединци и сл.) и правните лица го впишуваат Единствениот даночен број добиен од УЛП при нивната регистрација. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствен матичен број на граѓанинот од личната карта.
- **Назив / Име и презиме** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето име и презиме.
- **Седиште / Адреса** - Се наведува полната адреса (улица, број, населено место, општина) на вистинско седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето пријавена во Централниот регистар на РМ.). Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.
- **Телефон** - Внесете го телефонскиот број за контакт.
- **е-Пошта** - Внесете ја електронската пошта за контакт.

ПРАВЕН ОСНОВ

Означете го со "X" правниот основ за поднесокот на пријавата.

- **Доброволна регистрација** - Даночните обврзници кои не ги исполнуваат условите за задолжителна регистрација, односно даночни обврзници кои започнуваат со вршење на стопанска дејност, но предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година нема да го надмине износот од 1.000.000 денари.
- **Задолжителна регистрација** - Даночните обврзници кои започнуваат да вршат стопанска дејност и кои предвидуваат дека ќе остварат вкупен промет во тековната година над 1.000.000 денари. Даночните обврзници кои во текот на календарската година, ќе остварат вкупен промет над 1.000.000 денари.
- **Промена на податоци** - Даночните обврзници кои имаат промена на претходно наведените податоците во Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност задолжително треба да пријават промена на податоците.

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

- **Претежна дејност (шифра и опис)** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ги наведуваат шифрата и описот на претежната дејност што ја вршат. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат за данокот на додадена вредност.
- **Правна форма** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат "физичко лице".
- **Датум на почеток на вршење на дејност** - Даночните обврзници кои започнале да вршат стопанска дејност во текот на годината, како датум на почеток го впишуваат датумот кога започнале да ја вршат дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго) користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен промет на добра или услуга. Даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминале износот на остварен вкупен промет од 1.000.000, како датум на почеток на вршење на дејност го впишуваат првиот ден од месецот кој следи по месецот во кој го оствариле прометот.
- **Вкупен промет** - Означете со "X" за каков вид на промет станува збор и наведете го износот на вкупниот промет. Вкупен промет претставува збир на оданочниот промет, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок, остварен во текот на календарската година. Ако даночниот обврзник се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на проценетиот промет до крајот на календарската година. Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

- **Број на трансакциска сметка** - се впишува бројот на трансакциска сметка кај деловната банка (носителот на платниот промет).
- **Назив и седиште на деловна банка** - се впишува називот и седиштето на деловната банка (носителот на платниот промет) каде е отворена трансакциската сметка. **Напомена:** Од наведената трансакциска сметка даночниот обврзник ќе го плаќа долгуваниот данок на додадена вредност и евентуалните камати и казни, а УЛП на истата ќе го враќа повеќе платениот данок.

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

- **Потписник** - внесете го Единствениот матичен број на граѓанинот, Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на потписникот на даночните пријави на данокот на додадена вредност. Потписник може да биде управителот на фирмата или друго ополномоштено лице за потпишување на даночните пријави од страна на даночниот обврзник. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност и немаат полномошник, ги наведуваат своите лични податоци.
- **Сметководствено биро/Сметководител** - внесете го Единствениот даночен број / Единствениот матичен број на граѓанинот, Називот / Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на сметководственото биро односно сметководителот на даночниот обврзник.

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ

Означете го полето со "X" дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во УЛП.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на пријавата.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4783.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.11.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушопек која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушопек престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крушопек.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-26790/1
25 ноември 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

4784.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 29.11.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бојане-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бојане-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бојане-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-27108/1
29 ноември 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****4785.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ
УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ,
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО
МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ
СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД
СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА
ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА(*)****Член 1**

Со ова решение се преземаат безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.

Член 2

Се забранува увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на:

1) диви свињи кои потекнуваат од областите наведени во Прилогот кој е составен дел на ова решение, и

2) месо од диви свињи, производи и подготовки од месо од диви свињи и други производи кои содржат месо добиено од диви свињи кои потекнуваат од областите наведени во Прилогот на ова решение.

Член 3

(1) Се забранува увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на свињи кои потекнуваат од земјите наведени во Прилогот на ова решение, освен доколку тие свињи доаѓаат од:

1) области кои не се наведени во Прилогот на ова решение,

2) одгледувалиште во кое во период од најмалку 30 дена пред датумот на испраќање не се внесени свињи кои потекнуваат од одгледувалишта од области наведени во Прилогот на ова решение.

(*) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за имплементација бр. 2014/709/EU од 9 октомври 2014 година за мерки за контрола за здравствена заштита на животните во однос на Африканска свинска чума во земјите членки и повлекување на Одлуката за имплементација 2014/178/EU (CELEX бр. 32014D0709)

(2) По исклучок од став (1) на овој член увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на свињи кои потекнуваат од одгледувалишта во области наведени во Дел 1 од Прилогот на ова решение се одобрува доколку свињите:

1) останале најмалку 30 дена или се од раѓање во одгледувалиштето и во тоа одгледувалиште не биле внесени свињи во период од најмалку 30 дена пред датумот на испраќање;

2) доаѓаат од одгледувалиште кое ги применува био-сигурносните барања за африканска свинска чума пропишани од надлежниот орган на земјата извозник;

3) биле подложени на лабораториско испитување за африканска свинска чума со негативен резултат на примерок земен согласно постапката за земање мостри утврдена во Националната програма за сузбивање и ерадикација на африканска свинска чума на земјата извозник во период од 15 дена пред испраќање и официјален ветеринар извршил клинички преглед на свињите за африканска свинска чума на денот на натовар во согласност со постапките за вршење на клинички преглед и мострирање опишани во упатствата и процедурите за испитување на сомнителни одгледувалишта од африканска свинска чума или доаѓаат од одгледувалиште кое најмалку два пати годишно во интервали од четири месеци било предмет на преглед и контрола од надлежниот орган при што:

- се следени упатствата и процедурите за испитување на сомнителни одгледувалишта од африканска свинска чума;

- се вршел клинички преглед и мострирање опишани во упатствата и процедурите за испитување на сомнителни одгледувалишта од африканска свинска чума и

- е прегледана и ефективността на примената на мерките кои се спроведуваат во случај на сомнеж од појава на африканска свинска чума кај диви свињи.

(3) Пратките со свињи треба да се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло Прилог 7 Дел 1, во кој треба дополнително да биде наведен текстот: "Свињи во согласност со член 3 став (2) од решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија".

Член 4

Се забранува увоз и транзит низ територијата на Република Македонија од земјите наведени во Прилогот на ова решение на:

1) семе од свињи, освен доколку семето потекнува од расплодни свињи кои се одгледуваат во одобрени собирни центри за семе согласно Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката и одобрените центри не се наоѓаат во области наведени во Дел 2, Дел 3 и Дел 4 од Прилогот на ова решение и

2) јајца и ембриони од свињи, освен доколку јајцата и ембрионите потекнуваат од донори расплодни свињи кои се чуваат во одгледувалишта од член 3 став (2) од ова решение и кои не се наоѓаат во области наведени во Дел 2, Дел 3 и Дел 4 од Прилогот од ова решение, и ембрионите се оплодени со семе кое е во согласност со точка 1) на овој член.

Член 5

(1) Се забранува увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на нус производи од свињи од земјите наведени во Прилогот на ова решение, освен доколку истите се добиени од свињи кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се наоѓаат во области од Дел 2, Дел 3 и Дел 4 од Прилогот на ова решение.

(2) По исклучок од став (1) на овој член увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на деривати добиени од нуспроизводи од свињи од области наведени во Дел 2, Дел 3 и Дел 4 од Прилогот на ова решение се одобрува доколку:

1) нуспроизводите биле подложени на третман со кој се овозможува дериватите од тие нуспроизводи да не претставуваат ризик за појава на африканска свинска чума и

2) се пропратени со соодветен ветеринарно-здравствен сертификат пропишан во Прилог 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит (*).

Член 6

(1) Се забранува увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на свинско месо, производи и подготовки од свинско месо и други производи кои содржат свинско месо од земјите од Прилогот на ова решение, освен доколку истите се добиени од свињи кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се наоѓаат во области од Дел 2, Дел 3 и Дел 4 од Прилогот на ова решение.

(2) По исклучок на став (1) од овој член, увоз и транзит низ територијата на Република Македонија на свинско месо, производи и подготовки од свинско месо и други производи кои содржат свинско месо од области наведени во Дел 2, Дел 3 и Дел 4 од Прилогот на ова решение се одобрува доколку:

1) се произведени и преработени согласно член 67 став (1) од Законот за безбедност на храната, при што:

а) свинското месо е идентификувано со посебна здравствена ознака во која во центарот на печатот дијагонално се вкрстуваат две прави линии и со која се овозможува податоците понатаму да останат читливи,

б) здравствената ознака од потточка а) на оваа точка содржи овален печат со ширина 6,5 cm и висина 4,5 cm, и читливо ги содржи ИСО кодовите на земјата со печатни букви, во центарот да го содржи одобриот број на кланицата, и на долниот дел да содржи еден од следните кратенки: CE, EC, EF, EG, EK, EY или EZ,

в) буквите на здравствената ознака од потточка а) на оваа точка треба да бидат најмалку со големина од 0,8 cm додека фигурите треба да се високи најмалку 1 cm,

г) здравствената ознака од потточка а) на оваа точка го идентификува официјалниот ветеринар кој ги вршел прегледот и контролата на месото,

д) здравствената ознака од потточка а) на оваа точка треба да се разликува од здравствената ознака која се користи во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло,

ѓ) производите и подготовките од свинско месо и други производи кои содржат свинско месо се подложени на третман кој го елиминира здравствениот ризик кај животните од африканска свинска чума и тоа:

- термичка преработка во херметички затворен контејнер со F0 вредност од 3,00 или повеќе, или

- термичка преработка на минимална температура од 80°C постигната низ целото месо, или

- термичка преработка во херметички затворен контејнер на најмалку 60°C во период од најмалку 4 часа во кој период температурата во средината на месото мора да биде најмалку 70°C во период од 30 минути, или

- природна ферментација и зреење во период не помал од 9 месеци за обезкостено месо што резултирало со следните карактеристики: просечна вредност да не е поголема од 0,93 или pH вредноста не поголема од 6,0, или

- бут и слабина: третман кој вклучува природна ферментација и зреење во период не помал од 190 дена за каре и 140 дена за месо од бут.

2) пропратени се со ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-

лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло Прилог 7 Дел 4, во кој треба дополнително да биде наведен текстот: “Производи во согласност со решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија“).

Член 7

(1) Возилата со кои се врши транспорт на свињи или нуспроизводи добиени од свињи кои потекнуваат од одгледувалишта кои се наоѓаат во областите наведени во Прилогот на ова решение треба да се исчистени и дезинфицирани и превозникот треба да обезбеди доказ за извршеното чистење и дезинфицирање.

(2) Возилата кои се користат за транспорт на живи свињи треба:

- да бидат регистрирани од страна на надлежниот орган на земјата извозник за транспорт на живи свињи со канализирана постапка;

- да имаат пломба ставена од страна на официјален ветеринар на место на натовар, која може да се отстрани и замени со нова пломба само од страна на официјален ветеринар и постапката на замена и ставање на нова пломба треба да биде заведена од официјален ветеринар.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој решение престануваат да важат Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 124/14 и 153/14) и Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи во Република Македонија од Република Полска („Службен весник на Република Македонија” бр. 167/16).

Член 9

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 4419/3
1 декември 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

Дел 1

1. Естонија

Следните области во Естонија:

- областа Hiiumaa.

2. Латвија

Следниве области во Латвија:

- областа Bauskas, општините Islīces, Gailīšu, Brunavas и Ceraukstes
- областа Dobeles, општините Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru and Krimūnu, Dobeles, Berzes и дел од општината Jaunbērzes лоциран западно од патот P98 и градот Dobeles,
- областа Jelgavas, општините Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,
- областа Kandavas, општините Vānes и Matkules,
- областа Talsu, општините Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, градот Sabile, Talsi, Stende and Valdemārpils,
- областа Brocēnu,
- областа Dundagas,
- областа Jaunpils
- областа Rojas,
- областа Rundāles,
- областа Stopiņu,
- областа Tērvetes,
- градот Bauska,
- градот Jelgava,
- градот Jūrmala.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Jurbarkas, административните области Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,
- во регионот Pakruojis, административните области Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,
- во регионот Panevėžys, дел од административната област Krekenavos лоцирана западно од реката Nevėžis,
- во регионот Raseiniai, административните области Ariogalos, градот Ariogalos, Betygalos, Pagojūkų и Šiluvos,
- во регионот Šakiai, административните области Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- регионот Pasvalys,
- регионот Vilkauskis,
- регионот Radviliškis,
- општина Kalvarija
- општина Kazlų Rūda
- општина Marijampolė.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurskie:

- општина Kalinowo и Prostki во областа eijcki,
- општина Biaja Piska во областа piski,

Во регион Podlaskie:

- областа augustowski,
- општина Brańsk со градот Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, и дел од општината Bielsk Podlaski лоцирана на запад од линијата која ја креира патот број 19 (на север од градот Bielsk Podlaski) и продолжува покрај источната граница на градот Bielsk Podlaski и патот број 66 (на југ од градот Bielsk Podlaski), градот Bielsk Podlaski, дел од општината Orla лоцирана на запад од патот 66, во областа bielski,
- општина Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Lapy и Poświętne во областа białostocki,
- општина Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk и Perlejewo во областа siemiatycki,
- општина Rutka-Tartak, Szypłiszki, Suwajki, Raczki во областа suwalski,
- општина Grabowo и Stawiski во областа kolneński,
- областа łomżyński,
- областа M. Białystok,
- областа M. Łomża,
- областа M. Suwałki,
- областа sejneński,
- областа wysokomazowiecki,

- областа zambrowski.

Во регионот Mazowieckie:

- општина Cerańów, Jabłonna Lacka, Sterdyń и Repki во sokołowski,
- општина Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce и Zbuczyn во областа siedlecki,
- областа M. Siedlce,
- општина Rzekuń, Troszyn, Czerwin и Goworowo во областа ostroijęcki,
- општина Olszanka, Łosice and Platerów во областа łosicki,
- областа ostrowski.

Во регионот Lubelskie:

- општина Hanna во областа wiodawski,
- општина Miedzyrzec Podlaski со градот Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac,
- Kodeń, Tucznа, Sijawatycze, Wisznice и Sosnówka во областа bialski,
- општина Kąkolewnica Wschodnia и Komarówka Podlaska во областа radzyński.

Дел 2

1. Естонија

Следните области во Естонија:

- градот Elva,
- градот Võhma,
- градот Kuressaare,
- градот Rakvere,
- градот Tartu,
- градот Viljandi,
- областа Harjumaa (со исклучок на дел од општината Kuusalu која се наоѓа на Југ од патот 1 (E20), областа Aegviidu и областа Anija),
- областа IDA-Virumaa,
- областа Läänemaa,
- областа Pärnumaa,
- областа Põlvamaa,
- областа Võrumaa,
- областа Valgamaa,
- областа Raplamaa,
- општината Suure-Jaani,
- дел од општината Tamsalu која се наоѓа на северо-исток од железничката пруга Tallinn-Tartu,
- општината Tartu,
- општината Abja,
- општината Alatskivi,
- општината Haaslava,

- општината Haljala,
- општината Tarvastu,
- општината Nõo,
- општината Ülenurme,
- општината Tähtvere,
- општината Rõngu,
- општината Rannu,
- општината Konguta,
- општината Puhja,
- општината Halliste,
- општината Kambja,
- општината Karksi,
- општината Kihelkonna,
- општината Kõpu,
- општината Lääne-Saare,
- општината Laekvere,
- општината Leisi,
- општината Luunja,
- општината Mäksa,
- општината Meeksi,
- општината Muhu,
- општината Mustjala,
- општината Orissaare,
- општината Peipsiääre,
- општината Piirissaare,
- општината Põide,
- општината Rägavere,
- општината Rakvere,
- општината Ruhnu,
- општината Salme,
- општината Sõmeru,
- општината Torgu,
- општината Vara,
- општината Vihula,
- општината Viljandi,
- општината Vinni,
- општината Viru-Nigula,
- општината Võnnu.

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Balvu, општините Viksnas, Berzkalnes, Vectilzas, Lazdulejas, Briezuciema, Tilzas, Berzpils и Krisjāņu,
- во областа Bauskas, општините Mezotnes, Codes, Dāviņu и Vecsaules,

- во областа Dobeles, дел од општината Jaunberzes која се наоѓа на Исток од патот P98,
- во областа Gulbenes, општината Ligo,
- во областа Jelgavas, општините Kalnciema, Livberzes и Valgundes,
- во областа Kandavas, општините Ceres, Kandavas, Zemites и Zantes, градот Kandava,
- во областа Limbazu, општините Skultes, Vidrizu, Limbazu and Umurgas,
- во областа Rugāju, општината Lazdukalna,
- во областа Salacgrivas, општината Liepupes,
- во областа Talsu, општините Kuļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu и Strazdes,
- областа Ādazu,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknistes,
- областа Aluksnes,
- областа Amatas,
- во областа Apes, општините Trapenes, Gaujienas и Apes и градот Аре,
- областа Babites,
- областа Baldones,
- областа Baltinavas,
- областа Carnikavas,
- областа Cesu,
- областа Cesvaines,
- областа Engures,
- областа Ergļu,
- областа Garkalnes,
- областа Iecavas,
- областа Ikshkiles,
- областа Ilukstes,
- областа Incukalna,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jekabpils,
- областа Keguma,
- областа Kekavas,
- областа Kocenu,
- областа Kokneses,
- областа Krimuldas,
- областа Krustpils,
- областа Lielvārdes,
- областа Ligatnes,
- областа Livānu,
- областа Lubānas,
- областа Madonas,
- областа Mālpils,
- областа Mārupes,
- областа Mersraga,
- областа Neretas,

- областа Ogres,
- областа Olaines,
- областа Ozolnieki,
- областа Pārgaujas,
- областа Pļaviņu,
- областа Priekuļu,
- во областа Raunas, општината Raunas,
- областа Ropažu,
- областа Salas,
- областа Salaspils,
- областа Saulkrastu,
- областа Sejas,
- областа Siguldas,
- областа Skriveru,
- во областа Smiltenes, општините Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas and Grundzāles, градот Smiltene,
- областа Tukuma,
- областа Varakļānu,
- областа Vecpiebalgas,
- областа Vecumnieku,
- областа Viesītes,
- областа Viļakas,
- градот Limbaži,
- градот Jekabpils,
- градот Valmiera.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Anyksciai, административните области Kavarskas, Kurkliai и дел од Anyksciai која се наоѓа северо-источно од патот бр. 121 и бр. 119,
- во регионот Jonava, административните области Silų, Bukonių и, во административната област Zeimių, селата Biliuskiai, Drobiskiai, Normainiai II, Normainėliai, Juskonys, Pauliukai, Mitėniskiai, Zofijauka, Naujokai,
- во регионот Kaunas, административните области Akademijos, Alsėnų, Babtų, Batniavos, Cekiskės, Domeikavos, Ezerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kacerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Uzliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių and Zapyskio,
- во регионот Kėdainiai, административните области Josvainių и Pernaravos,
- во регионот Panevėžys, административните области Karsakiskio, Naujamiesčio, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Uplytės, Vadoklių, Velžio и делот од административната област Krekenavos која се наоѓа источно од реката Nevėžis,

- во регионот Prienai, административните области Veiverių, Silavoto, Naujosios, Utos, Balbieriskio, Asmintos, Islauzo, Pakuonių,
- во регионот Salcininkai, административната област Jasiunų, Turgelių, Akmenynės, Salcininkų, Gerviskų, Butrimonių, Eisiskų, Poskonių, Dieveniskų,
- во регионот Varėna, административните области Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- во регионот Vilnius, делови од административните области Sudervė and Dukstai кои се наоѓаат на северо-исток од патот бр. 171, административните области Maisiagala, Zujunų, Avizienių, Riesės, Paberzės, Nemencinės, градот Nemencinės, Suzionių, Buivydzių, Bezdonių, Lavoriskų, Mickunų, Satrininkų, Kalvelių, Nemėzių, Rudaminos, Rukainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių и Juodsilių,
- општината Alytus,
- во регионот Utena, административните области Sudeikių, Utenos, градот Utenos, Kuktickių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiskio,
- во општината Alytus, административните области Pivasiunų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaicio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,
- општината Kaunas,
- општината Panevėžys,
- општината Prienai,
- општината Vilnius,
- регионот Biržai,
- општината Druskininkai,
- регионот Ignalina,
- регионот Lazdijai,
- регионот Molėtai,
- регионот Rokiskis,
- регионот Sirvintos,
- регионот Svencionys,
- регионот Ukmergė,
- регионот Zarasai,
- општината Birstonas,
- општината Visaginas.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регион Podlaskie:

- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michajowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów и Zawady во областа białostocki,
- регион sokólski,
- општината Dubicze Cerkiewne, делови од општините Kleszczele и Czeremcha кои се наоѓаат источно од патот број 66, во областа hajnowski,
- дел од општината Bielsk Podlaski која се наоѓа на исток од линијата на патот бр. 19 (која оди кон север од градот Bielsk Podlaski) и продолжува по источната граница на градот Bielsk Podlaski и патот бр. 66 (движејќи се јужно од градот Bielsk Podlaski), делот од општината Orla кој се наоѓа на исток од патот бр. 66, во областа bielski.

Дел 3**1. Естонија**

Следните области во Естонија:

- областа Jõgevamaa;
- областа Järvamaa;
- дел од општината Kuusalu кој се наоѓа Јужно од меѓународниот пат 1 (E20);
- дел од општината Tamsalu кој се наоѓа Југо- Западно од железничката пруга Tallinn-Tartu;
- општината Aegviidu;
- општината Anija;
- општината Kadrina;
- општината Kolga-Jaani;
- општината Kõo;
- општината Laeva;
- општината Laimjala;
- општината Pihlta;
- општината Rakke;
- општината Tapa;
- општината Väike-Maarja;
- општината Valjala,

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Balvi, општините Kubulū, Balvi и градот Balvi;
- во областа Gulbenes, општините Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tīrzas, Druvienas, Rankas, Lizuma и Lejasciema и градот Gulbene;
- областа Jaunpiebalgas;
- во областа Raunas, општината Drustu;
- во областа Smiltenes, општините Launkalnes, Variņi и Palsmanes;
- во областа Apes, општините Ainaži и Salacgrīvas;
- општината Aglonas;
- општината Alojās;
- општината Beverīnas;
- општината Burtnieku;
- општината Ciblas;
- општината Dagdas;
- општината Daugavpils;
- општината Kārsavas;
- општината Krāslavas;
- општината Ludzas;
- општината Mazsalacas;
- општината Naukšēnu;
- општината Preiļi;

- општината Rēzeknes;
- општината Riebiņu;
- општината Rūjienas;
- општината Strenču;
- општината Valkas;
- општината Vārkavas;
- општината Viļānu;
- општината Zilupes;
- градот Salacgrīva;
- градот Daugavpils;
- градот Rēzekne.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Anykščiai, административните области Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio и дел од административната област Anykščių која се наоѓа североисточно на патот број 121 и број 119;
- во регионот Alytus, административната област Butrimonių;
- во регионот Jonava, административните области Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos and, in the seniūnija of Žeimiai, the villages Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martynišķiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žievelišķiai and Žeimių miestelis;
- во регионот Kaišiadorys;
- во регионот Kaunas, административните области Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių;
- во регионот Kėdainiai, административните области Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Survilaiškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto;
- во регионот Prienai, административните области Jiezno и Staklišķių;
- во регионот Panevėžys, административните области Miežiškų и Raguvos;
- во регионот Šalčininkai, административните области Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos и Kalesninkų;
- во регионот Varėna, административните области Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos и Vydenių;
- во регионот Vilnius, административните области Sudervė и Dūkštai, кои се наоѓаат на североисток од улицата број 171;
- во регионот Utena, административните области Užpalių, Vyžuonų и Leliūnų;
- општина Elektrėnai;
- општина Jonava;
- општина Kaišiadorys;
- регионот Kupiškis;
- регионот Trakai.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регион Podlaskie:

- област *grajewski*;
- област *moniecki*;
- општините *Czyże*, *Białowieża*, *Hajnówka* вклучувајќи ги градовите *Hajnówka*, *Narew*, *Narewka* и делови од општините *Czeremcha* и *Kleszczele*, кои се наоѓаат западно од патот број 66 во областа *hajnowski*;
- општините *Mielnik*, *Milejczyce*, *Nurzec-Stacja*, *Siemiatycze* вклучувајќи го градот *Siemiatycze* во областа *siemiatycki*;

Во регион Podlaskie:

- општините *Sarnaki*, *Stara Kornica* и *Huszele* во областа *łosicki*.

Во регион Podlaskie:

- општините *Konstantynów*, *Janów Podlaski*, *Leśna Podlaska*, *Rokitno*, *Biała Podlaska*, *Zalesie* и *Terespol* вклучувајќи го градот *Terespol* во областа *bialski*;
- Областа *M. Biała Podlaska*.

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:

Сите области на Сардинија.

(*¹) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки и прегледи според истата Директива (CELEX бр. 32011R0142);

4786.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И
ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И
ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ,
КОЖИ И ПОДКОЖЈА КАКО И ОДРЕДЕНИ НУС-
ПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА(*)

Член 1

Заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease) во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска се забранува увоз и транзит на:

- 1) говеда и диви преживари кои потекнуваат од областите наведени во Прилогот кој е составен дел на ова решение;
- 2) семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои потекнуваат од областите наведени во Прилогот на ова решение;
- 3) колострум, млеко и производи од млеко од говеда и диви преживари наменети за исхрана на животни кои доаѓаат од области наведени во Прилогот на ова решение;
- 4) непреработени нус-производи од говеда и диви преживари различни од оние кои се наведени во точка 5) од овој член од областите наведени во Прилогот на ова решение и
- 5) непреработени кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја кои не се наменети за исхрана на луѓето, а кои се добиени од говеда и диви преживари од областите наведени во Прилогот на ова решение.

Член 2

Поимите употребени во ова решение го имаат следното значење:

- 1) “говеда“ е животно од видовите *Bos taurus*, *Bos indicus*, *Bison bison* и *Bubalus bubalis*;
- 2) “диви преживари“ се диви преживари кои се држат во заробеништво и припаѓаат на видови кои се вклучени во пренесување на болест на чвореста кожа согласно најновите достапни научни податоци;
- 3) “инфективна зона“ е дел од територијата на земјата која е наведена во Прилогот - Дел 2 од ова решение која ја вклучува областа во која е потврдено присуството на болеста на чвореста кожа, во која се воспоставени зони под заштита и надзор и каде што вакцинацијата против болест на чвореста кожа се спроведува по одобрена на програма за вакцинација и
- 4) “слободна зона со вакцинација“ е дел од територијата на земјата која е наведена во Прилогот - Дел 1 од ова решение која ги вклучува областите надвор од инфективната зона со болест на чвореста кожа каде што се спроведува вакцинација против болест на чвореста кожа по одобрена на програма за вакцинација.

(*) Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 од 15 ноември 2016 во однос на контролните мерки за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа во одредени земји членки на Европската Унија (CELEX бр. 32016D2008)

Член 3

(1) По исклучок од член 1 точка 1) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит на говеда и диви преживари од одгледувалишта кои се наоѓаат во областите наведени во Прилогот - Дел 1 на ова решение, доколку животните ги исполнуваат условите утврдени во една од групите од точките 1), 2) и 3) на овој став, и тоа:

1) прва група:

- животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое животните од приемчивите видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;
- животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;
- животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство^(*);
- надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација и
- постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во друга земја;

2) втора група:

- животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;
- животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;
- животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство^(*);
- животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на приемчивите животни на засегнатите одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во Прилогот - Дел 1 на ова решение во земја каде животните во областите наведени во Прилогот - Дел 1 се вакцинирани или ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со програма за вакцинација најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет назначен на спецификацијата од страна на производителот на ваксината;
- надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација и

- постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во друга земја или

3) трета група:

- пред датумот на испраќање, животните ги исполнуваат соодветните гаранции за здравствена заштита на животните кои се утврдени врз основа на позитивен исход од проценка на ризик на мерките за ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство;

- животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое животните од приемчивите видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

- животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

- животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство^(*);

- животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на приемчивите животни на засегнатите одгледувалишта;

- постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во друга земја;

- надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација и

- земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство од алинеја 1 на оваа точка.

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Прилогот 7 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

“ (животни) во согласност со член 3 став (1) точки 1), 2) или 3) од Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска“.

Член 4

(1) По исклучок од член 1 точка 1) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит на говеда и диви преживари од одгледувалишта кои се наоѓаат во областите наведени во Прилогот - Дел 2 на ова решение, доколку животните ги исполнуваат следните услови:

1) пред датумот на испраќање, животните ги исполнуваат соодветните гаранции за здравствена заштита на животните кои се утврдени врз основа на позитивен исход од проценка на ризик на мерките за ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство;

2) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое животните од приемчивите видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

3) животните на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

4) животните не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство^(*);

5) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на приемчивите животни на засегнатите одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во Прилогот - Дел 2 на ова решение во земја каде животните во областите наведени во Прилогот - Дел 2 се вакцинирани или ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со програма за вакцинација најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација;

7) постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека животните се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во друга земја и

8) земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство од точка 1) на овој став.

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Прилогот 7 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

“..... (животни) во согласност со член 4 став (1) од Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска“.

Член 5

(1) По исклучок од член 1 точка 2) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари од собирни центри за семе или други објекти кои се наоѓаат во областите наведени во Прилогот - Дел 1 на ова решение, доколку животните-донатори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

1) животните-донатори биле:

- вакцинирани и ревакцинирани против болест на чвореста кожа во согласност со упатствата на производителот на вакцината, при што првата вакцинација е аплицирана најмалку 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите или

- предмет на серолошко тестирање со цел да се откријат антитела на вирус на болест на чвореста кожа на денот на собирање и најмалку 28 дена по периодот на собирање на семето или денот на собирање ембриони и јајце клетки, со добиени негативни резултати;

2) во период од 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите, животните-донатори биле чувани во центар за вештачко осеменување или друг соодветен објект при што во радиус од најмалку 20 km немало потврдено жариште на болест на чвореста кожа во последните три месеци пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите и претходно секоја потврдена појава на инфекција со болест на чвореста кожа била проследена со убивање и уништување на приемчивите животни од засегнатите одгледувалишта;

3) животните-донатори се клинички прегледани 28 дена пред датумот на собирање, како и за време на целиот период на собирање и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

4) животните-донатори биле предмет на детекција на агенс на болест на чвореста кожа со метода на полимеразна верижна реакција (во натамошниот текст: PCR метода) спроведена на примероци од крв земени на почетокот и најмалку на секои 14 дена за време на периодот на собирање на семето или на денот на собирање на ембрионите и јајце клетките, со добиени негативни резултати;

5) семето било предмет на детекција на агенси на болест на чвореста кожа со PCR метода и при тоа биле добиени негативни резултати;

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува програма за вакцинација против болест на чвореста кожа и ја има информирано Агенцијата за храна и ветеринарство за датумот на отпочнување и датумот на завршување на програмата за вакцинација;

7) пред датумот на испраќање на семето, јајце клетките и ембрионите, животните-донатори ги исполнуваат соодветните гаранции за здравствена заштита на животните кои се утврдени врз основа на позитивен исход од проценка на ризик на мерките за ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство и

8) земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство од точка 7) на овој став.

(2) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листа на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката^(*), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

“..... (семе, јајце клетки и/или ембриони, означени со соодветното) во согласност со член 5 став (1) од Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја како и одредени нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република Грција и Република Хрватска“.

Член 6

По исклучок од член 1 точка 5) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит на кожи и поткожја од говеда и диви преживари од областите наведени во Прилогот на ова решение, доколку надлежниот орган на земјата извозник потврди дека кожата и поткожјата:

1) се нетретирани сурови кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или нетретирани кожи и поткожја кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство^(*),

2) биле подложени на еден од следните третмани:

- суво солење или влажно солење во период од најмалку 14 дена пред испраќање;

- солење во период од најмалку седум дена со морска сол со додавање на 2% на натриум карбонат;

- сушење во период од најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C;

- процес на конзервација различен од штавење;

- третман со база за да се постигне pH>12 во средиштето, по што следи солење за најмалку 7 дена;

- сушени во период од најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C;

- третман со киселина при што pH помало од 5 се одржува најмалку 1 час во средиштето или

- третман со база со pH>12 во период од најмалку 8 часа.

3) биле предмет на мерки на претпазливост со цел да се избегне реконтаминација со патогени агенси по завршување на третманот;

4) пред датумот на испраќање кожата и поткожјата, ги исполнуваат сите други соодветни гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и од Агенцијата за храна и ветеринарство;

5) потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на забрана за контрола на болест на чвореста кожа согласно членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство^(*),

6) постои пропишана процедура за канализирање на пратката согласно член 8 од ова решение под контрола на надлежниот орган на земјата на потекло, надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство, со цел да се обезбеди дека кожата и поткожјата кои се транспортираат безбедно и дека тие последователно не се испраќаат во друга земја, пред да бидат третирани во согласност со член 6 став (1) точка 2) од ова решение и

7) земјата на потекло треба да ги информира надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство за гаранциите за здравствена заштита на животните и одобрението од надлежните органи на земјите на транзит и Агенцијата за храна и ветеринарство од точка 1) на овој член.

Член 7

(1) Надлежниот орган на земјата на потекло треба да обезбеди дека пред секој транспорт, возилата кои биле во контакт со животни од приемчивите видови од областите наведени во Прилогот - Дел 2 на ова решение и кои ја напуштаат таа област, операторот или возачот поседуваат доказ дека од последниот контакт со таквите животни возилото било исчистено и дезинфицирано на начин кој обезбедува инактивација на вирусот на болест на чвореста кожа и третманот се вршел со одобрени инсектициди кои се ефикасни против векторите на болеста на чвореста кожа.

(2) Надлежниот орган од став (1) на овој член треба да ги одреди информациите кои треба да ги достави операторот или возачот на превозното средство, како што е утврдено во став (1) од овој член, со цел да докаже дека е извршено чистење, дезинфекција и дезинсекција.

Член 8

Надлежниот орган на земјата на потекло треба да обезбеди дека процедурата за канализирање на пратки за транспорт на говеда и диви преживари, кожи и поткожја од членовите 3, 4 и 6 од ова решение е во согласност со следните барања:

1) секое возило кое се користи за транспорт на говеда и диви преживари, и кожи и поткожја било:

- индивидуално регистрирано од страна на надлежниот орган на земјата на испраќање или за транспорт на живи животни или за кожи и поткожја за употреба за процедура за канализирање на пратки; и

- запечатени од страна на официјален ветеринар по натоварот за испраќање; единствено службеник од надлежниот орган на местото на дестинација може да ја скрши пломбата и да ја замени со нова; секоја натовар или замена на пломба треба да биде пријавено до надлежниот орган на местото на дестинација.

2) транспортот се одвива:

- под официјален надзор;

- директно, без застанување, освен периодот за одмор кој е пропишан во Законот за благосостојба на животните, кој се одвива на контролен пункт. Кога период за одмор со времетраење од еден ден или повеќе е предвиден на контролен пункт за време на движењето низ област наведена во Прилогот - Дел 2 на ова решение, животните се заштитени од напади на вектори и

- патувањето се одвива по рута која е одобрена од страна на надлежен орган на местото на потекло;

3) пратката се состои единствено од говеда и диви преживари, кожи и поткожја со ист здравствен статус;

4) во случај на транзит, официјалниот ветеринар на граничен премин на излез треба на официјалниот ветеринар на граничен премин на влез да му го потврди излезот на пратката од Македонија;

5) по истоварот на говеда и диви преживари, и кожи и поткожја, возилото и секоја друга опрема која била користена за време на транспортот треба да се исчистат, дезинфицираат и третираат со одобрени инсектициди кои се ефикасни против вектори на болеста на чвореста кожа и овие активности треба да се одвиваат во затворен простор на местото на дестинација и под надзор на официјален ветеринар;

6) пред првата испорака од областите наведени во Прилогот на ова решение, за кои се спроведува постапката за канализирање, надлежниот орган на местото на потекло треба да се осигура дека се воспоставени потребните аранжмани со соодветните надлежни органи, со цел да се обезбеди план за итни мерки, синцирот на команди и целосна соработка на службите во случај на несреќи за време на транспортот, големи дефекти на возилото или било какви измамнички активности на операторот или на возачот и возачот или операторот на камион или други возило е должен веднаш да го известат надлежниот орган за секоја несреќа или дефект на возилото и

7) во случај на транспорт на непреработени кожи и поткожја возилата треба да бидат целосно непропустливи од сите страни вклучително и вратите.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/16, 113/16 и 134/16) и Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција („Службен весник на Република Македонија” бр. 163/15, 14/16, 129/16, 134/16 и 140/16).

Член 10

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 5617/1
12 декември 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

ДЕЛ 1

Слободни зони со вакцинација

1. Хрватска

Цела територија на Хрватска.

2. Бугарија

А. Следните области во Бугарија:

- Област на Бургас
- Област на Варна
- Област на Добрич
- Област на Разград
- Област на Силистра
- Област на Русе
- Област на Плевен

Б. Следните општини во Бугарија:

- Општините Опака, Попово и Антоново во провинцијата Тарговиште.
- Општините Шумен, Каспичан, Нови Пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино во провинцијата Шумен.
- Општините Свиштов, Полски Трамбеш и Стражица во провинцијата Велико Тарново.

ДЕЛ 2

Инфективни зони

1. Грција

А. Следните региони во Грција:

- Регион на Атика
- Регион на централна Грција
- Регион на централна Македонија
- Регион на источна Македонија и Тракија
- Регион на Епирус
- Регион на Пелопонез
- Регион на Тесалија
- Регион на западна Грција
- Регион на западна Македонија

Б. Следните регионални единици во Грција:

- Регионална единица на Лимнос

2. Бугарија

Целата територија на Бугарија со исклучок на областите наведени во Дел 1.

(¹) Членовите 51, 52 и 53 од Законот за ветеринарно здравство се усогласени со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за преземање на општи мерки во Заедницата за контрола на одредени болести кај животните во однос на класична свинска чума (CELEX бр. 31992L0119);

(²) Прилогот 7 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 1 од Прилог II на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 година за листите на трети земји, територии и делови од територии одобрено за влез во Европската Унија на одредени животни и свежо месо како и условите за ветеринарна сертификација (CELEX бр. 32010R0206);

(³) Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листа на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката е усогласен со Директивата на советот 88/407/ЕЕЗ од 14 јуни 1988 година за утврдување на здравствени барања за животни применливи во трговијата во Заедницата и за увоз на длабоко замрзнато семе од домашни животни од видот говеда (CELEX бр. 31988L0807); Одлука на Комисијата 2006/168/ЕЗ од 4 јануари 2006 за барањата за ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на ембриони од говеда и за укинување на Одлуката 2005/217/ЕЗ (CELEX бр. 31988L0807).

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**4787.**

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 7/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
2016 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2016 година, во однос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува – 0,2%.

Заменик на директорот,
м-р Дејан Станков, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016216